

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 123 год. LXVII | 12 септември 2011, понеделник | Цената на овој број е 220 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2768. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	2	2775. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош.....	22
2769. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци и дозволи за приредување на игри на среќа и забавни игри.....	2	2776. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување на правото на постојана парична помош.....	22
2770. Правилник за формата и содржината на жигот за технички исправните автомати за игри за среќа.....	3	2777. Правилник за техничките и другите услови во врска со инсталирањето и работата на постројките кои работат со опасни материи и супстанции и начинот на тестирање на постројките од страна на експерти пред пуштањето во работа и во редовни интервали за време на работењето (*).....	22
2771. Правилник за начинот на евидентирање и одобрување на томболските картички.....	5	2778. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2012 година.....	27
2772. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведувањето на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација.....	7	2779. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	30
2773. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за остварените добивки во играта на среќа кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници.....	10	2780. Правилник за утврдување на условите, начинот на управувањето, користењето и распределбата на пасиштата во непосредна близина на селско населено место.....	31
2774. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за утврдување на статусот на штетни организми во областа бр. 8.....	13	Огласен дел	1-80

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2768.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за националниот уметник на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/2011) ја донесувам следната

ОДЛУКА**I**

На Симон Трпчески му се доделува титулата национален уметник на Република Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1582
6 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
2769.**

Врз основа на член 25 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ, ОДЗЕМЕНИ И ОТКАЖАНИ ЛИЦЕНЦИ И ДОЗВОЛИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци и дозволи за приредување на игри на среќа и забавни игри.

Член 2

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци за приредување на томбола од затворен тип се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи:

- реден број;
- назив и седиште на приредувачот;
- адреса и место на деловната просторија во која се приредува играта на среќа;
- број и датум на донесување на лиценцата;
- рок на важност на лиценцата;
- датум на издавање на лиценцата;
- датум на престанок на важност на лиценцата;
- датум на одземање на лиценцата и
- датум на откажување на лиценцата.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно издадени, одземени и откажани лиценци за приредување на томбола од затворен тип за првото и второто полугодие од секоја календарска година.

Член 3

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци за приредување на игри на среќа во казино се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи:

- реден број;
- назив и седиште на приредувачот;
- адреса и место на деловната просторија во која се приредува играта на среќа;
- број и датум на донесување на лиценцата;
- рок на важност на лиценцата;
- датум на издавање на лиценцата;
- датум на престанок на важност на лиценцата;
- датум на одземање на лиценцата и
- датум на откажување на лиценцата.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно издадени, одземени и откажани лиценци за приредување на игри на среќа во казино за првото и второто полугодие од секоја календарска година.

Член 4

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци за приредување на игри на среќа во обложувалница се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи:

- реден број;
- назив и седиште на приредувачот;
- број на уплатно-исплатни места;
- број и датум на донесување на лиценцата;
- рок на важност на лиценцата;
- датум на издавање на лиценцата;
- датум на престанок на важност на лиценцата;
- датум на одземање на лиценцата и
- датум на откажување на лиценцата.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно издадени, одземени и откажани лиценци за приредување на игри на среќа во обложувалница за првото и второто полугодие од секоја календарска година.

Член 5

Евиденцијата за уплатно-исплатните места за приредување на игри на среќа во обложувалница се води за секој приредувач одделно, во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи:

- реден број од образецот “Евиденција за издадени, одземени и откажани лиценци за приредување на игри на среќа во обложувалница”;
- назив и седиште на приредувачот;
- адреса и место на уплатно-исплатното место;
- број и датум на решението за согласност на уплатното-исплатното место;
- датум на издавање на решението;
- датум на престанок со приредување во уплатно-исплатното место;
- адреса и место на новото уплатно-исплатно место;
- број и датум на решението за промена на уплатно-исплатното место и
- датум на издавање на решението.

Член 6

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци за приредување на игри на среќа во автомат клуб се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи:

- реден број;
- назив и седиште на приредувачот;
- број на деловни простории во кои се приредува играта на среќа;
- адреса и место на деловните простории;
- број и датум на донесување на лиценцата;
- рок на важност на лиценцата;
- датум на издавање на лиценцата;
- датум на престанок на важност на лиценцата;
- датум на одземање на лиценцата и
- датум на откажување на лиценцата.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно издадени, одземени и откажани лиценци за приредување на автомат клуб за првото и второто полугодие од секоја календарска година.

Член 7

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци за производител, сопственик или овластен корисник на интернет игри на среќа (лиценци за производител) се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи:

- реден број;
- назив и седиште на производителот;
- број и датум на донесување на лиценцата;
- рок на важност на лиценцата;
- датум на издавање на лиценцата;
- датум на престанок на важност на лиценцата;
- датум на одземање на лиценцата и
- датум на откажување на лиценцата.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно издадени, одземени и откажани лиценци за производител, сопственик или овластен корисник на интернет игри на среќа (лиценци за производител) за првото и второто полугодие од секоја календарска година.

Член 8

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци за приредувач на интернет игри на среќа се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи:

- реден број;
- назив и седиште на приредувачот;
- број и датум на донесување на лиценцата;
- рок на важност на лиценцата;
- датум на издавање на лиценцата;
- датум на престанок на важност на лиценцата;
- датум на одземање на лиценцата и
- датум на откажување на лиценцата.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно издадени, одземени и откажани лиценци за приредувач на интернет игри на среќа за првото и второто полугодие од секоја календарска година.

Член 9

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани дозволи за приредување на наградни игри се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи:

- реден број;
- назив и седиште на приредувачот или приредувачите;
- број и датум на донесување на дозволата;
- датум на издавање на дозволата;
- времетраење на наградната игра;
- датум на почеток на приредувањето;
- датум на престанок на приредувањето;
- датум на одземање на дозволата и
- датум на откажување на дозволата.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно издадени, одземени и откажани дозволи за приредување на наградни игри за првото и второто полугодие од секоја календарска година.

Член 10

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани лиценци за приредување на интерактивни игри на среќа се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи:

- реден број;
- назив и седиште на приредувачот;
- број и датум на донесување на дозволата;
- датум на издавање на дозволата;
- времетраење на играта на среќа;
- датум на почеток на приредувањето;
- датум на престанок на приредувањето;
- датум на одземање на дозволата и
- датум на откажување на дозволата.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно издадени, одземени и откажани дозволи за приредување на интерактивни игри на среќа за првото и второто полугодие од секоја календарска година.

Член 11

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани дозволи за приредување на забавни игри се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи:

- реден број;
- назив и седиште на приредувачот;
- адреса и место на деловната просторија во која се приредува забавната игра;
- број и датум на донесување на дозволата;
- рок на важност на дозволата;
- датум на издавање на дозволата;
- датум на престанок на важност на дозволата;
- датум на одземање на дозволата и
- датум на откажување на дозволата.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесуваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно издадени, одземени и откажани дозволи за приредување на забавни игри за првото и второто полугодие од секоја календарска година.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-27348/4
7 септември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2770.

Врз основа на член 146 став (2) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЖИГОТ ЗА ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНИТЕ АВТОМАТИ ЗА ИГРИ ЗА СРЕЌА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на жигот за технички исправните автомати за игри на среќа.

Член 2

Основниот жиг со кој се врши жигосување на технички исправните автомати за игри на среќа при првото пуштање во употреба на новиот автомат има форма на круг со пречник од 10мм во кој се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови, а над вагата стои ознаката „М“.

Формата и содржината на жигот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Годишниот жиг со кој се врши жигосување на технички исправните автомати за игри на среќа при редовниот годишен преглед на автоматот има форма на штит околу кој може да се опише круг со пречник од 10мм. Во горниот дел се наведува годината во која е извршен прегледот, а во долниот дел стои ознаката „М“.

Формата и содржината на жигот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Наредбата за видот и обликот на жигот за технички исправните автомати за игри на среќа и апарати за забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/97).

Член 5


Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-27349/4
7 септември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ПРИЛОГ 1

**Основен жиг за автоматите за игри на
среќа**



ПРИЛОГ 2

**Годишен жиг за автоматите за игри на
среќа**



2771.

Врз основа на член 43 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И
ОДОБРУВАЊЕ НА ТОМБОЛСКИТЕ КАРТИЧКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на евидентирање и одобрување на томболските картички за приредување на играта на среќа томбола од затворен тип.

Член 2

Приредувачот на играта на среќа томбола од затворен тип, пред започнувањето со приредување на играта на среќа, томболските картички ги доставува на евидентирање и одобрување во Управата за јавни приходи.

Член 3

Евидентирањето на томболските картички од членот 2 на овој правилник се врши со внесување на следните податоци на образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник:

- назив и седиште на приредувачот на играта на среќа томбола од затворен тип;
- број и датум на лиценцата за приредување на играта на среќа;
- назив и седиште на деловната просторија во која се приредува играта на среќа томбола од затворен тип;
- вкупен број на томболските картички;
- првиот и последниот сериски број на томболските картички и
- број и датум на поднесување на барањето за евидентирање и одобрување на томболските картички.

Член 4

Одобрувањето на томболските картички од членот 2 на овој правилник се врши со ставање на службен печат од страна на Управата за јавни приходи на секоја томболска картичка поединечно.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-27350/3
7 септември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ПРИЛОГ

Евиденција на томболски картички

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА _____

Број _____

Датум _____

Назив и седиште на приредувачот на играта на среќа томбола од затворен тип	Број и датум на лиценцата	Назив и седиште на деловната просторија во која се приредува играта на среќа томбола од затворен тип	Вкупен број на томболски картички	Сериски број на првата томболска картичка	Сериски број на последната томболска картичка	Број и датум на поднесување на барањето

Име, презиме и потпис
на овластеното лице на приредувачот

Име и презиме на овластеното лице
од Управата за јавни приходи

(Место за печат)

2772.

Врз основа на член 154 став (2) и (9) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведувањето на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација.

Член 2

Поканата од членот 1 на овој правилник се изготвува на образец на А4 формат, во бела боја и ги содржи следните елементи:

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- назив на поканата;
- податоци за лицето кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функција што ја врши во правното лице);
- податоци за правното лице (назив и седиште);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко означување на предметот на поканата и одредбата за која е направена неправилноста;
- место за потпис на овластениот даночен службеник кој ја врши едукацијата;
- место за потпис на лицето кое се повикува на едукација;
- место и датум на издавање на поканата и
- место за печат.

Образецот на поканата за едукација е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Едукацијата ја организира и спроведува Управата за јавни приходи, преку овластените даночни службеници.

Едукацијата се спроведува во просториите на Управата за јавни приходи.

По исклучок од ставот 2 на овој член, едукацијата може да се врши во деловните простории на правните лица во кои при вршење на контролата е утврдена неправилност.

Едукацијата се врши два пати во неделата, а по потреба и повеќе пати.

Член 4

Евиденцијата за спроведената едукација се води во електронска форма, која е дадена во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Евиденцијата за спроведената едукација содржи:

- реден број;
- број и датум на поканата за едукација;
- датум и место на едукацијата;
- предмет на постапката за едукација;
- име и презиме на лицето кое се едуцира;
- име и презиме на овластениот даночен службеник кој ја извршил едукацијата и
- забелешка.


Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-27351/3
7 септември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ПРИЛОГ 1



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

П О К А Н А

за спроведување на едукација

Бр. _____ од _____ 20__ год.

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација

Име и презиме _____

ЕМБГ _____

Адреса на живеење _____

Функција што ја врши во правното лице _____

2. Податоци за правното лице

Назив и седиште _____

Управата за јавни приходи ќе спроведе едукација во _____ часот, на ден
_____ година, во просториите на _____, лоцирани на ул.
_____.

Предмет на поканата е _____

Име и презиме на овластениот
даночен службеник кој ја врши едукација

Име и презиме на лицето
кое се повикува на едукација

М.П.

Место и датум на издавање

Напомена: Согласно со член 145 став 5 од Законот игрите на среќа и за забавните игри, доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

ПРИЛОГ 2

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Реден број	Број и датум на поканата за едукација	Датум и место на едукацијата	Предмет на постапката за едукацијата	Име и презиме на лицето кое се едуцира	Име и презиме на овластениот даночен службеник кој ја извршил едукацијата	Забелешка

2773.

Врз основа на член 149 став (2) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРЕ-
НИТЕ ДОБИВКИ ВО ИГРАТА НА СРЕЌА КОИ ПОЕДИНЕЧНО ГО НАДМИНУВААТ ИЗНОСОТ ОД
10.000 ДЕНАРИ И ЗА НИВНИТЕ ДОБИТНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за остварените добивки во играта на среќа, кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници.

Член 2

Приредувачите на игрите на среќа евиденцијата од членот 1 на овој правилник ја водат во хартиена форма, на образец „Евиденција за остварените добивки над 10.000 денари и за нивните добитници“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Приредувачите на игрите на среќа евиденцијата од членот 1 на овој правилник ја водат на месечна основа и образецот од членот 2 на овој правилник го доставуваат до надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи веднаш по завршувањето на месецот за кој се води евиденцијата.

Член 4

Образецот од членот 2 на овој правилник ги содржи следните податоци:

- назив и седиште на приредувачот на играта на среќа;
- вид на играта на среќа;
- број и датум на лиценцата, односно број и датум на дозволата, за приредување на играта на среќа;
- назив, место и адреса на подружницата на приредувачот на играта на среќа;
- име, презиме и адреса на добитникот физичко лице, односно назив и седиште на добитникот правно лице;
- единствен матичен број на граѓанинот за добитникот физичко лице, односно единствен даночен број за добитникот правно лице;
- вид на остварената добивка која го надминува износот од 10.000 денари со означување дали добивката е парична или стоковна;
- поединечен износ на остварената добивка;
- износ на персоналниот данок на доход;
- износ за исплата на паричната добивка;
- ден и место на исплатата на паричната, односно на предавањето на стоковната добивка и
- место за забелешка.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-27352/4
7 септември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ПРИЛОГ

Евиденција за остварените добивки над 10.000 денари и за нивните добитници

за периодот од _____ до _____

Назив и седиште на приредувачот на играта на среќа _____

Вид на играта на среќа _____

Број и датум на лиценцата, односно на дозволата, за приредување на играта на среќа _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Назив, место и адреса на подружницата на приредувачот	Име, презиме и адреса на добитникот (за физичко лице), назив и седиште на добитникот (за правно лице)	ЕМБГ (за физичко лице), ЕДБ (за правно лице)	Вид на остварената добивка која го надминува износот од 10.000 денари (парична или стоковна)	Поединечен износ на остварената добивка	Износ на персонален данок на доход	Износ за исплата на паричната добивка (5-6)	Ден и место на исплатата на паричната, односно на предавањето на стоковната добивка	Забелешка

Име, презиме и потпис на овластеното лице на приредувачот

(Место за печат)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**2774.**

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10 и 17/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

Н А Р Е Д Б А**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ВО ОБЛАСТА БР. 8****Член 1**

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за утврдување на статусот на штетни организми во областа бр.8.

Член 2

Во постапката за утврдување на статусот на штетни организми во областа може да се примени меѓународниот стандард за утврдување на статусот на штетни организми во областа бр.8, кој е даден во Прилогот и е составен дел на оваа наредба.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-515/3
август 2011 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

УТВРДУВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ВО ОБЛАСТА
Фитосанитарна мерка бр. 8
(1998)

ОДОБРЕНО

Овој стандард беше усвоен од страна на привремената комисија за фитосанитарни мерки во ноември 1998 година.

ВОВЕД

ПРЕДМЕТ

Овој стандард ја опишува содржината на податоците за штетни организми, како и употребата на евиденцијата и други информации при утврдување на статусот на штетни организми во областа. Начинот на опишување на статусот на категориите на штетни организми ќе се користи и како препорака при известување.

ЛИТЕРАТУРА

Речник на фитосанитарни термини 1999, ISPM 5, ФАО, Рим.

Упатства за програми за уништување на штетни организми, 1999, ISPM 9, ФАО, Рим.

Упатство за анализа на ризик на штетни организми, ISPM 2, 1996, ФАО, Рим.

Упатства за надзор, ISPM 6, 1998, ФАО, Рим.

Меѓународна конвенција за заштита на растенијата, 1992, ФАО, Рим.

Ревидиран текст на Меѓународна конвенција за заштита на растенијата, 1997, ФАО, Рим.

Фитосанитарни принципи за заштита на растенијата и примената на фитосанитарни мерки во меѓународната трговија, ISPM 1, ФАО, Рим.

Барања за утврдување на области слободни од штетни организми, ISPM 4, 1996, ФАО, Рим.

ДЕФИНИЦИИ

Дефиниции за фитосанитарните термини кои се користени во овој стандард, можат да се најдат во ISPM бр. 5 (Речник на фитосанитарни термини). Поимот и дефиницијата наведени во продолжение, беа дел од оваа мерка и истите се обновени после усвојување на стандардот. Новата дефиниција на овој термин не се усогласува со употребата на терминот во сегашната ISPM, туку овој термин и дефиниција се задржани само за целта на овој стандард, се додека истиот не се ревидира.

Outbreak- епидемија-	Изолирана популација на штетни организми, неодамна откриена и се очекува да преживее (да се прошири) во блиска иднина.
-------------------------	--

ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИ

Податоците за штетните организми се важна компонента на информацијата која се користи за утврдување на нивниот статус во областа. На сите земји увозници и извозници им е потребна информацијата за статусот на штетните организми при изготвување на анализа на ризикот од штетни организми, при утврдување и усогласување со прописите за увоз, како и при утврдување и постоење на зони слободни од штетни организми.

Податокот за штетниот организам, дава информација за присуството или отсуството на штетниот организам, времето и местото на набљудување, соодветните домаќини, нанесената штета, како и препораки или други важни информации кои се однесуваат на еден преглед. Веродостојноста на податокот за штетниот организам се базира на податоците добиени од собирач, начинот на идентификацијата, времето и местото на откривањето и евидентирањето односно објавувањето на податокот.

При утврдувањето на статусот на штетниот организам стручната одлука треба да се однесува на

информацијата која е достапна во моментот на појавувањето на штетниот организам во областа. Статусот на штетни организми се утврдува користејќи информации од поединечни податоци за штетни организми, податоци за штетни организми добиени од истражување, податоци за отсуство на штетни организми, наоди од општ надзор, научни публикации и бази на податоци.

Статусот на штетни организми во овој стандард е претставен во три категории:

- присуство на штетни организми, подразбира: присутни во сите делови на земјата, присутни само во некои области, итн.;
- отсуство на штетни организми, подразбира: нема податоци за штетни организми, искоренети се штетните организми или не се присутни и
- состојба на штетни организми, подразбира: неактивни, активни под надзор, активни кои се искоренуваат односно се уништуваат.

За да се олесни меѓународната соработка меѓу договорните страни во исполнувањето на нивните обврски за известување при појава, епидемија или ширење на штетни организми, Фитосанитарната управа треба да применува соодветен начин на известување. Ова се однесува на употребата на точни и веродостојни податоци при евиденција на штетните организми, навремено споделување на информации за статусот на штетниот организам, почитување на легитимните интереси на сите засегнати страни, како и стандардот за определувањето на штетниот организам.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА ШТЕТНИОТ ОРГАНИЗАМ

1. Цели на утврдување на штетни организми

Податокот за штетниот организам е документ (вклучувајќи и електронски податоци) кој го потврдува присуството или отсуството на одреден штетен организам во одредена локација и време, во рамките на областа или држава, под дадените услови. Податоците за штетниот организам се користат во комбинација со друга информација која се однесува за утврдување на статусот на дадениот штетен организам во областа. Во принцип, обезбедувањето на веродостојните податоци за штетниот организам и утврдување на статусот на штетниот организам, се важни компоненти на бројните активности опфатени од страна на Меѓународната конвенција за заштита на растенијата (IPPC), и од принципите наведени во (ISPM) број 1: Принципи на карантин на растенија кои се однесуваат на меѓународна трговија, и меѓународните стандарди за фитосанитарни мерки кои се развиени од тогаш.

Информацијата за статусот на штетниот организам на земјата –увозник ѝ е потребна за:

- спроведување на анализа на ризик на штетниот организам (PRA-PEST RISK ANALYSIS) врз штетниот организам во друга земја;
- утврдување на фитосанитарните прописи за да се спречи влез, егзистирање или ширење на штетните организми и
- спроведување на анализа на ризик на штетниот организам (PRA) врз не-карантински штетни организми, со цел нивно регулирање на територијата на земјата увозник.

Информацијата за статусот на штетниот организам на земјата – извозник и е потребна за :

- усогласување со прописите за увоз на земјата увозник за да не се извезуваат пратки заразени со штетни организми кои се регулирани во земјата увозник и
- исполнување на барањата за информации од страна на земјата увозник, со цел анализа на ризик на штетниот организам (PRA) на земјата извозник.

Сите земји можат да ја користат информацијата за статусот на штетниот организам:

- за анализа на ризик на штетниот организам (PRA);
- за планирање на меѓународни, национални и регионални програми за справување со штетни организми;
- за утврдување на национални листи за штетни организми и
- утврдување и одржување на слободни области од штетни организми.

Информација за статусот на штетните организми во областите, државите и регионите може да се користи за утврдување на глобалното движење на штетните организми.

2. Податоци за штетни организми

2.1 Податок за штетниот организам

ISPM бр.6: Упатства за надзор ги опишува елементите на информацијата добиена од општиот надзор и посебните испитувања, кои требаат да бидат вклучени во податокот за штетниот организам. Основната информација која е потребна за податокот за штетниот организмот го вклучува следното:

- моменталното научно име на штетниот организам, вклучувајќи и субспецијализирани термини по потреба (вид, биотип итн);
- развоен стадиум или состојба;
- таксономска група;
- метод за идентификација;
- година и месец на забележување на податокот, ако се познати, а денот ќе биде баран само при посебни околности (првото откривање на одреден штетен организам и неговото следење);
- локација, поштенски број, адреса, географски координати, одгледување во затворен простор;
- латинско име на домаќинот;
- штета на домаќинот, средина од која се зема примерокот (од стапица или примерок од почва);
- преваленца, показател за степенот на присутност на штетни организми или нивниот број и
- библиографски податоци.

Во прилогот на овој стандард е наведена листата на препораки заради консултирање при изготвување на информацијата за штетниот организам.

2.2 Веродостојност

Информацијата за податокот за штетниот организам е достапна од повеќе извори и има различни степени на веродостојност. Некои од клучни компоненти се идентификувани во следнава табела. Иако во табелава се рангирани категории на релативна веродостојност во опаѓачки редослед, треба да се признае дека тие не се конечни и се направени за да дадат упатства при оценување на податокот. Особено, треба да се напомене дека штетните организми се разликуваат според степенот на испитување потребно за нивната идентификација.

Фитосанитарната управа има одговорност да обезбеди точна информација за податокот на штетниот организам, врз основа на барањето.

Табела. Упатство за оценување на веродостојноста на податоците за штетниот организам
(Листа на податоци подредени од најверодостојни кон помалку веродостојни)

1. Собирач / Идентификатор	2. Техничка идентификација	3. Место и датум	4. Евидентирање / Објавување
а. Таксономски експерт	а. Специфични биохемиски или молекуларни дијагностики (доколку е можно)	а. Проучувачко определување на границите на откривање	а. NPPO/RPPO објавен податок (рецензирано)
б. Специјалист - Дијагностичар	б. Официјална колекција од култури опишани таксономски	б. Друго набљудување во поле и во местото на производство	б. Научно - стручно списание

	од стручно лице		
в. Научник	в. Примерок во општа колекција	в. Вообичаено или случајно набљудување во поле, по можност без укажување за точното место и дата	в. Службени историски записи
г. Техничар	г. Опис со слика	г. Откривање во производите или нуспроизводите појавува на штетни организми во пратката	г. Непроверено научно или техничко списание
д. Остручен аматер	д. Само визуелен опис	д. Дадена е непозната локација и дата	д. Издание од остручен аматер
ѓ. Аматер	ѓ. Непознат метод на идентификација		ѓ. Необјавен научен или технички документ
е. Непознат собирач			е. Нестручно издание, периодичен весник
			ж. Неофицијална информација, необјавена

3. Статусот на штетните организми во областа

3.1 Опис на статусот на штетните организми во областа

Утврдувањето на статусот на штетниот организам бара стручна проценка за моменталното ширење на штетниот организам во областа. Оваа проценка се базира на комбинација на податокот за штетниот организам и информација добиена од други извори. Сегашните и минатите податоци се користат при оценување на моменталната ситуација. Статусот на штетните организми може да се опише во следните категории:

3.1.1 Присуство

Штетниот организам е присутен ако податоците укажуваат на тоа дека е автохтон или внесен. Ако штетниот организам е присутен и има за тоа доволно сигурни податоци, тогаш е можно неговото присуство да се карактеризира со употреба на фрази или комбинации на фрази, како што се следните примери:

- Присутен во сите делови на областа;
- Присутен само во некои области (доколку е можно да се прецизира областа);
- Присутен со исклучок во области слободни од штетни организми;
- Присутен во сите делови на областа каде се одгледува растението домаќин;
- Присутен само во некои области каде се одгледува растението домаќин (доколку е можно да се прецизира областа);
- Присутен само во заштитени насади;
- Присутен сезонски;
- Присутен под контрола (да се наведат деталите);
- Присутен како предмет на службена контрола;
- Присутен но се искоренува и
- Присутен но во ниска зачестеност.

Можат да се користат и други фрази за опис, ако се посоодветни. Ако располагаме со помалку сигурни податоци, ќе биде тешко да се опише нивното присуство.

Доколку е можно, ќе биде корисно да се опише зачестеноста на штетниот организам (често, повремено, ретко) и степенот на штети предизвикани од штетните организми врз релевантни домаќини.

3.1.2 ОТСУСТВО

Ако нема податоци за присуство на штетни организми при општиот преглед во областа, треба да се заклучи дека штетниот организам е отсутен. Ова треба да биде поткрепено со конкретни податоци за отсуство.

Можно е да се заклучи дека штетниот организам е отсутен иако има податоци кои укажуваат на спротивното. Овие различни ситуации се опишани подолу. Отсуството може да биде потврдено со одреден надзор (ISPM бр.6 „Упатство за надзор“), и во таков случај треба да се додаде фразата „потврдено со надзор“. Во случај кога е утврдена слободна зона од штетни организми, според соодветна ISPM (ISPM бр.4 „Услови за утврдување на слободна зона од штетни организми“), треба да се додаде фразата „Пријавена слободна зона од штетни организми“.

ОТСУСТВО – НЕМА ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ

Општиот надзор укажува дека штетниот организам моментално е отсутен и никогаш не бил забележан (нема податоци).

ОТСУСТВО – ШТЕТНИОТ ОРГАНИЗАМ Е УНИШТЕН

Податоците за штетниот организам укажуваат дека штетниот организам бил присутен во минатото. Програмата за уништување на штетниот организам, која е документирана, била успешно спроведена (ISPM бр.9 „Упатства за програми за уништување на штетните организми“). Надзорот го потврдува натамошното отсуство.

ОТСУСТВО – ШТЕТНИОТ ОРГАНИЗАМ НЕ Е ПОВЕЌЕ ПРИСУТЕН

Податоците за штетниот организам укажуваат дека штетниот организам бил пренесен или утврден во минатото, но општиот надзор укажува дека штетниот организам не е повеќе присутен. Како причини може да се земат:

- климатски или други природни ограничувања за постоењето на штетниот организам;
- промена на култура-домаќин;
- промени во сортиментот и
- промена во агротехниката.

ОТСУСТВО – ПОДАТОЦИТЕ ЗА ШТЕТНИОТ ОРГАНИЗАМ СЕ НЕВАЛИДНИ

Податоците за штетниот организам укажуваат за присуство на штетниот организам, но постигнатиот заклучок укажува дека податоците се невалидни, како во следните службено пријавени случаи:

- промени во таксономијата;
- погрешна идентификација;
- погрешни податоци и
- промени во националните граници, каде што е потребно преиспитување на податоците.

ОТСУСТВО – НЕВЕРОДОСТОЈНИ ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТНИОТ ОРГАНИЗАМ

Податоците укажуваат на присуство на штетниот организам, но детерминацијата води кон заклучокот дека податоците се неверодостојни, како во следните службено пријавени случаи:

- двосмислена номенклатура;
- застарен начин на идентификација или дијагностички методи и
- податокот не може да се смета за веродостоен (според Табелата).

Отсуство - Само приметен

Штетниот организам е забележан на пратката на местото на влез или на почетната дестинација, додека е чуван пред да се ослободи, третира или пак уништи. Надзорот потврдува дека штетниот

организам не е присутен.

3.1.3 МИНЛИВОСТ

Статусот на штетниот организам се смета за минлив кога тој е присутен но присуството не се очекува да се појави при техничка процена. Има три типа на минливост:

МИНЛИВОСТ – НЕ-АКТИВНА

Штетниот организам е откриен само како индивидуална појава или изолирана популација која не се очекува да преживее а не се применети фитосанитарни мерки.

МИНЛИВОСТ – АКТИВНА, ПОД НАДЗОР

Штетниот организам е откриен како индивидуална појава или изолирана популација која може да преживее во блиска иднина, но не се очекува да опстане. Се применуваат соодветни фитосанитарни мерки, вклучувајќи и надзор.

МИНЛИВОСТ – АКТИВНА, ЗА УНИШТУВАЊЕ

Штетниот организам е откриен како изолирана популација која може да преживее во блиска иднина и може да опстане доколку не се применат фитосанитарни мерки. Се применуваат соодветни фитосанитарни мерки за негово уништување.

3.2 Утврдување на статусот на штетниот организам во областа

Утврдувањето на штетниот организам е обезбедено од страна на NPPO. Тоа резултира со одлука за најсоодветен опис на статусот на штетниот организам во областа (види дел 3.1), базирано врз основа на поткрепувачки информации. Ова вклучува:

- индивидуални податоци за штетните организми;
- податоци за штетните организми од надзор;
- податоци или други индикации за отсуството на штетните организми;
- резултати од општите надзори;
- информации од научните публикации или бази на податоци;
- фитосанитарни мерки кои се превземаат за да се спречи внесување или нивно ширење и
- други релевантни информации за проценување на присуството или отсуството на штетниот организам.

Треба да се земе во предвид веродостојноста и конзистентноста на информациите. Особено потребна е внимателна одлука кога постои конфликт на информации.

4. Препорачани практики за известување

Договорните страни имаат обврски кон IPPC (пречистен текст „Член 8 став 1а“) да известуваат за настанување епидемија или ширење на штетните организми, поради кои термините на овој стандард, се дел од информациите кои се однесуваат на „статусот на штетниот организам во областа“. Овој стандард не се поврзува со обврските за известување, туку со квалитетот на доставената информација. Прецизните извештаи се важен дел од меѓународната соработка за олеснување на трговијата. Неуспехот да се открие или пријави штетен организам и непрецизни, некомплетни, ненавремни или погрешно интерпретирани извештаи, може да доведе до воспоставување на неоправдани трговски бариери или внесување и ширење на штетните организми.

Лицата или организациите кои се инволвирани во собирањето на извештаите за штетни организми, треба да ги следат препораките на овој стандард и да ја обезбедат Националната Организација за Заштита на Растенијата со прецизни и комплетни податоци, пред јавно да ја објават информацијата.

За да се применуваат добри практики за известување, Националната Организација за Заштита на Растенијата треба:

- детерминацијата на статусот на штетниот организам да ја базира на најверодостојните и навремено достапните информации;

- да ја земе во предвид категоријата и детерминираниот статус на штетниот организам, предвидени со овој стандард при размена на информации за статусот на штетни организми меѓу земјите;
- да ја информираат Националната Организација за Заштита на Растенијата на трговските партнери, како и нивните Регионални Организации за Заштита на Растенијата, за релевантните промени на статусот на штетните организми, а особено извештаите за новоутврдените штетни организми;
- да известуваат за движење на одредени штетни организми, кои укажуваат на промена на статусот на штетниот организам во земјата-извозник кон други земји, исклучиво само после консултации со земјата-извозник;
- кога ќе дознае за непријавен податок за штетен организам во друга земја, Националната Организација за Заштита на Растенијата може да даде известување на други земји или Регионалната Организација за Заштита на Растенијата само после информирање, односно консултирање со засегнатата Националната Организација за Заштита на Растенијата;
- да разменуваат информации за статусот на штетниот организам во согласност со Член 7 (2j) и Член 8 (1a и 1c) од IPPC, на практично ниво и со медиум и јазик прифатлив и за двете страни и
- да ги корегира погрешните податоци што е можно поскоро.

КОРИСНИ РЕФЕРЕНЦИ

Оваа листа е само за референтни цели. Референците тука се широко достапни, лесно прифатливи, и општо признати како стручни. Листата не е сеопфатна или крајна, ниту е одобрена како стандардна под оваа ISPM.

Номенклатура, Терминологија и општа Таксономија

- *Bayer coding system*, 1996. European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paris, France.
- *BioNET-INTERNATIONAL: global network for Biosystematics*. CAB International, Wallingford, UK.
- *Codes for the representation of names of countries*, ISO 3166. International Organization for Standards, Geneva, Switzerland (English/French).
- *Dictionnaire des agents pathogènes des plantes cultivées*, 1992. I. Fiala & F. Fèvre, Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, France (English/French/Latin).
- *Glossary of plant pathological terms*, 1997. M.C. Shurtleff & C.W. Averre, American Phytopathological Society, St. Paul MN, USA.
- *Glossary of phytosanitary terms*, 1999. ISPM No. 5, FAO, Rome, Italy (Arabic/Chinese/English/French/Spanish).
- *International code of botanical nomenclature*. International Botanical Congress.
- *International code of nomenclature for cultivated plants*. International Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature, Utrecht, Netherlands.
- *International code of zoological nomenclature*. International Commission on Zoological Nomenclature.
- *United Nations Terminology Bulletin No. 347*, 1995. Office of Conference and Support Services, United Nations, NY (UN Member names in Arabic/Chinese/English/French/ Russian/Spanish).

Општа идентификација на штетни организми и ширење

- *CABPEST CD-ROM*. CAB International, Wallingford, UK.
- *Crop protection compendium CD-ROM*. CAB International, Wallingford, UK.
- *Descriptions of fungi and bacteria*. CAB International, Surrey, UK.
- *Distribution maps of pests*. CAB International, Wallingford, UK.
- *Hojas de datos sobre plagas y enfermedades agrícolas de importancia cuarentenaria para los países miembros del OIRSA*, volúmenes 1-4, 1994-1996. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, El Salvador.
- *Mammal species of the world: a taxonomic and geographical reference*, 1982. Honacki et al. eds, Allen Press Inc., Kansas, USA.
- *Plant pathologist's pocketbook*, 2nd ed., 1983. CAB International Mycological Institute, Surrey, UK (Arabic ed., 1990, CABI/FAO; Spanish ed., 1985, published by FAO Regional Office for Latin America and the Caribbean, Santiago, Chile, in cooperation with CABI).
- *Quarantine pests for Europe*, 2nd ed.: *Data sheets on quarantine pests for the European Union and for*

the European and Mediterranean Plant Protection Organization, 1997. I.M. Smith et al. eds, CABI/EPPO, CAB International, Wallingford, UK.

Бактерии

- *Guide to plant pathogenic bacteria*, 2nd ed., 1997. J.F. Bradbury & G.S. Saddler, CAB International Mycological Institute, Surrey, UK.
- Names of plant pathogenic bacteria 1864-1995, 1996. J. Young et al., *Ann. Rev. Phytopathology*: 721-763.

Габи

- *Ainsworth & Bisby's dictionary of the fungi*, 8th ed., 1995. D.L. Hawksworth et al., CAB International Mycological Institute, Surrey, UK.
- *Index of fungi*. CAB International Mycological Institute, Surrey, UK.

Инсекти и грини (крлежи)

- *ANI-CD: Arthropod name index on CD-ROM*. CAB International, Wallingford, UK.
- *Insects of economic importance: a checklist of preferred names*, 1989. A.M. Wood, CAB International, Wallingford, UK.

Нематоди

- *Aphelenchidae, Longidoridae and Trichodoridae: their systematics and bionomics*, 1993. D.J. Hunt, CAB International, Wallingford, UK.
- *Catalog of the Order Tylenchida*, 1991. B.A. Ebsary, Agriculture Canada.
- *NEMA-CD-ROM*. CAB International, Wallingford, UK.

Растителни болести

- *Common names for plant diseases*, 1996. Compiled by APS Committee on Standardization of Common Names for Plant Diseases, American Phytopathological Society, St. Paul, MN, USA. Searchable on the APSnet Internet site at: <http://www.scisoc.org/resource/common/>.
- *Disease Compendium Series*, American Phytopathological Society, St. Paul, MN, USA.
- *Distribution maps of plant diseases*. CAB International, Wallingford, UK.
- *Multilingual compendium of plant diseases*, vols. 1 (1976), 2 (1977). American Phytopathological Society, St. Paul MN, USA (Crosslingual: 23 languages).
- *Plant diseases of international importance*, 4 vols., 1992. Prentice Hall, NJ, USA.

Растенија и плевели

- *A checklist of names for 3,000 vascular plants of economic importance*. Rev., 1986. E. Terrell et al., USDA Agricultural Research Service, Washington DC, USA.
- *Grass Weeds 1* (1980), *Grass Weeds 2* (1981), *Monocot Weeds 3* (1982). Ciba-Geigy Ltd., Basle, Switzerland (English/French/German/Spanish).
- *Index Kewensis*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, UK.
- *Plants and plant products*, 1983. FAO Terminology Bulletin 25, Rome, Italy (English/French/German/Spanish).
- *Scientific and common names of 7,000 vascular plants in the United States*, 1995. L. Brako et al., American Phytopathological Society, St. Paul MN, USA.
- *Vascular plant families and genera*, 1992. R.K. Brummitt, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, UK.
- *World weeds: natural histories and distribution*, 1997. L.G. Holm et al., John Wiley & Sons, NY, USA.

Вируси

- *Descriptions of plant viruses*. Association of Applied Biologists, Institute of Horticultural Research, Wellesbourne, UK.
- *VIDE database*. A. Brunt et al. eds, Searchable on the Plant Viruses Online site on the Internet at: <http://biology.anu.edu.au/Groups/MES/vide/refs.htm>.
- *Viruses of plants*, 1996. A. Brunt et al., CAB International, Wallingford, UK.
- *Virus taxonomy: classification and nomenclature of viruses*, 1995. F.A. Murphy et al. eds, Sixth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Archives of Virology/Supplement 10, Springer Verlag, Vienna, New York. The *Index virum* files are searchable on the Internet at: <http://life.anu.edu.au/viruses/lctv/index.html>.

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

2775.

Врз основа на член 56 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА
ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош, ("Службен весник на Република Македонија" бр. 146/09 и 59/11), во член 2 ставот 2 се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-5669/3
31 август 2011 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

2776.

Врз основа на член 67 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНА
ПАРИЧНА ПОМОШ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на остварување на правото на постојана парична помош, ("Службен весник на Република Македонија" бр. 146/09 и 59/11) во член 2 ставот 2 се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 10-5670/3
31 август 2011 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ**

2777.

Врз основа на член 107, став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за здравство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ВО ВРСКА
СО ИНСТАЛИРАЊЕТО И РАБОТАТА НА ПОСТРОЈКИТЕ
КОИ РАБОТАТ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И СУПСТАНЦИИ
И НАЧИНОТ НА ТЕСТИРАЊЕ НА ПОСТРОЈКИТЕ
ОД СТРАНА НА ЕКСПЕРТИ ПРЕД ПУШТАЊЕТО
ВО РАБОТА И ВО РЕДОВНИ ИНТЕРВАЛИ
ЗА ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕТО (*)**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките и другите услови за инсталирањето и работата на постројките кои работат со опасни материи и супстанции и начинот на тестирање на постројките од страна на експерти пред пуштањето во работа и во редовни интервали за време на работењето.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- „Стандард за квалитет на вода“ (СКВ) е концентрацијата на одредени поединечни загадувачки или групи на загадувачки материи и супстанции во водата, која што не треба да биде надмината со цел да се заштити здравјето на луѓето и животната средина. Стандард за квалитет на вода е изразена како годишен просек на концентрација на максимално дозволената концентрација.

- "Просечна годишна концентрација" (ПГК) е просечната концентрација на поединечни загадувачки или групи на загадувачки материи и супстанции од Прилогот на овој правилник која не смее да биде надмината во површинското водно тело со цел да се избегнат сериозни долгорочни последици .

- „Максимална дозволена концентрација“ (МДК) е максималната концентрација на поединечни загадувачки или групи на загадувачки материи и супстанции од табела 1 од Прилогот на овој правилник која не смее да биде надмината во површинското водно тело со цел да се избегнат сериозните краткорочни неповратни последици за екосистемите.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2008/105/ЕЦ на Европскиот парламент и Советот за стандард за квалитет на животната средина во делот на водите (Celex бр.32008L0105)

- „Токсичност“ е својство на една материја или супстанција да предизвикува болест, ненормално однесување, рак и генетски промени, физиолошки нарушувања, физички деформитети или смрт на живиот организам;

- „Неразградливост“ е својство на една материја или супстанција која полака се распаѓа или не се распаѓа;

- „Био-аккумуляција“ е својство на материјата или супстанцијата при влез во живиот организам трајно да се вгради и да се акумулираат во ткивата, со што влегува во синџирот на исхрана на организмите од повисок ред, трајно се вградува и акумулира во тие тие организми, вклучувајќи го и човекот.

- „Приоритетните материји и супстанции“ се поединечни загадувачки или групи на загадувачки материји и супстанции кои претставуваат значителен ризик за водната средина, а посебно се класифицирани како опасни согласно Законот за хемикалии (1) и се определени со Листата на загадувачките материји и супстанции и Листата на приоритетните материји и супстанции вклучувајќи ги и приоритетните опасни материји и супстанции. Мерките што се преземаат за приоритетните опасни материји и супстанции се во насока на прекин или постепено престанување на испуштања, емисии и губитоци на овие материји и супстанции.

Член 3

(1) Постројките кои работат со опасни материји и супстанции треба да ги исполнуваат техничките и другите услови на начин кој во текот на вршењето на својата дејност или активност нема да доведат до нарушување на квалитетот на водните тела, без разлика дали постројките имаат испуштање на отпадни води во водните тела или пак имаат емисии во воздухот, или пак на друг начин можат да влијаат врз квалитетот на водните тела.

(2) Техничките и другите услови се утврдуваат за секоја постројка одделно во интегрираните еколошки дозволи издадени согласно Законот за животната средина.

(3) При утврдувањето на техничките и другите услови за секоја постројка одделно се зема во предвид квалитетот на водните тела кој се определува преку пресметка на просечната годишна концентрација како аритметичка концентрација на загадувачки материји и супстанции од Прилогот кој е составен дел на овој правилник на репрезентативен примерок на вода од водното тело земен во различни периоди во текот на календарската година која не го надминува стандардот за квалитет на водата.

(4) Проценката на квалитетот на водното тело се засновува на максимално дозволената концентрација (МДК) на загадувачки материји и супстанции од Прилогот на овој правилник, при што секоја поединечна мерена концентрација на било кој репрезентативен примерок земен од внатрешноста на водното тело не ги надминува стандардите за квалитет на водата дадени во Прилогот на овој правилник.

Член 4

(1) Постројката може да врши испуштање на материите и супстанциите дадени во Дел А од Листата на загадувачките материји и супстанции доколку е тоа утврдено во дозволата за испуштање.

(2) Постројките не можат да испуштаат материји и супстанции од Дел А од Листата на загадувачките материји и супстанции во подземни водни тела.

Член 5

(1) Постројката која испушта материји и супстанции од Дел Б од Листата на загадувачките материји и супстанции треба да донесе програма за намалување на испуштањата на материите и супстанциите, земајќи ја во предвид токсичноста, неразградливоста и био-аккумуляциските својства на материите и супстанциите.

(2) Постројката може да врши испуштање на материите и супстанциите дадени во Дел Б од Листата на загадувачките материји и супстанции доколку е тоа утврдено во дозволата за испуштање.

(3) Испуштањето од став (2) на овој член може да биде утврдено доколку дозволените вредности на испуштањата се засноваат на целите за квалитет на водното тело во кое се испуштаат материите и супстанциите дадени во Дел Б од Листата на загадувачките материји и супстанции.

(4) Програмите наведени во став (1) на овој член ги вклучуваат целите за квалитет на водното тело, во кое се испуштаат материите и супстанциите дадени во Дел Б од Листата на загадувачките материји и супстанции, определени во согласност со планот за управување со речениот слив на кој припаѓа водното тело.

Член 6

(1) Постројката пред отпочнувањето со работа треба да ги има завршено тестирањата (мерења и анализи) за квалитетот на отпадните води што ги испушта, особено во поглед на концентрацијата на загадувачките материји и супстанции и на приоритетните материји и супстанции дадени во Листата на загадувачките материји и супстанции и во Листата на приоритетните материји и супстанции вклучувајќи ги и приоритетните опасни материји и супстанции.

(2) Постројката во текот на работењето треба да прави тестирања согласно условите утврдени во интегрираната еколошка дозвола.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-6982/1
4 август 2011 година
Скопје

Бр. 10-7605-13
31 август 2011 година
Скопје

Министер за животна средина и просторно планирање,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

ПРИЛОГ

Табела 1

Стандарди за квалитет на водата за приоритетните материи и супстанции и други загадувачи

Ред. број	приоритетни материи и супстанции и други загадувачи	CAS број	PGK - просечна годишна концентрација µg/L Површински води	MDK - максимална дозволена концентрација µg/L Површински води
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Alaklor	15972-60-8	0,3	0,7
2.	Antracenx	120-12-7	0,1	0,4
3.	Atrazin	1912-24-9	0,6	2
4.	Benzen	71-43-2	10	50
5.	Pentabromdifenileterx 1	32534-81-9	0,0005	-
6.	кадмиум и негови соединенија	7440-43-9	≤0,08 (класа 1) 0,08 (класа 2) 0,09 (класа 3) 0,15 (класа 4)	≤0,45 (класа 1) 0,45 (класа 2) 0,6 (класа 3) 0,9 (класа 4)
7.	C10-13 Kloroalkanix	85535-84-8	0,4	1,4
8.	Klorfeninfos	470-90-6	0,1	0,3
9.	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	2921-88-2	0,03	0,1
10.	1,2-Dikloretan	107-06-2	10	-
11.	Diklormetan	75-09-2	20	-
12.	Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)	117-81-7	1,3	-
13.	Diuron	330-54-1	0,2	1,8
14.	Endosulfanx	115-29-7	0,005	0,01
15.	Fluoranten	206-44-0	0,1	1
16.	Heksahlorbenzenx	118-74-1	0,01	0,05
17.	Heksahlorbutadienx	87-68-3	0,1	0,6
18.	Heksahlorcikloheksanx	608-73-1	0,02	0,04
19.	Izoproturon	34123-59-6	0,3	1
20.	Олово и негови соедин.	7439-92-1	7,2	-

21.	Жива и негови соедин.	7439-97-6	0,05	0,07
22.	Naftalen	91-20-3	2,4	-
23.	Nikel I negovi soodinenija	7440-02-0	20	-
24.	Nonilfenolx (4-nonilfenol)	104-40-5	0,3	2
25.	Oktilfenol (4-(1,1', 3,3'-tetrametilbutilfenol)	140-66-9	0,1	-
26.	Pentahlorbenzen	608-93-5	0,007	-
27.	Pentahlorfenol	87-86-5	0,4	1
28.	Poliaromaticni jaglevodorodi (PAH) x3			
	Benzo(a)piren	50-32-8	0,05	0,1
	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	$\Sigma = 0,03$	-
	Benzo(k)fluoranten	207-08-9		
	Benzo(g,h,i)perilen	191-24-2	$\Sigma = 0,002$	-
	Indeno(1,2,3-cd)piren	193-39-5	$\Sigma = 0,002$	-
29.	Simazin	122-34-9	1	4
30.	Tributilkositrovi соединенија	36643-28-4	0,0002	0,0015
31.	Trihlorbenzeni (сите изомери)	12002-48-1	0,4	-
32.	Trihlormetan	67-66-3	2,5	-
33.	Trifluralin	1582-09-8	0,03	-
34.	DDT вкупен		0,025	
	para-para-DDT	50-29-3	0,01	
35.	Aldrin	309-00-2	$\Sigma = 0,010$	
36.	Dieldrin	60-57-1	$\Sigma = 0,010$	
37.	Endrin	72-20-8	$\Sigma = 0,010$	
38.	Izodrin	465-73-6	$\Sigma = 0,010$	
39.	Tetrahlorjaglerod	56-23-5	12	
40.	Tetrahloretilen	127-18-4	10	
41.	Trihloretilen	79-01-6	10	

CAS - Хемиски Апстракт Услуги

1. Приоритетни супстанции од групата на бромирани дифенил етри (број 5), стандарди за квалитетот на водата (СКВ) е утврдена само за pentabromdifenileter

2. за Кадмиумот и неговите соединенија (бр. 6), вредноста на СКВ е во пет класи, во зависност од тврдоста на водата (класа 1: <40 mg на CaCO₃ / L, класа 2: 40 до <50 mg на CaCO₃ / L, класа 3: 50 до <100 mg на CaCO₃ / L, класа 4: 100 до <200 mg на CaCO₃ / L и Класа 5: ≥ 200 mg на CaCO₃ / L).
 3. за приоритетни супстанции од група на Полиароматични јагленоводороди (ПАН) (број 28), треба да се задоволи вредност СКВ дадени за бензо (а) пирен поединечно и збирот на бензо (б) fluoranthene и бензо (к) fluoranthene, односно бензо (г , ж, з) perylene и indeno (1,2,3-CD) пирен.
 4. DDT вкупен претставува збир на изомери: 1,1,1 - trichloro - 2,2 бис (п-chlorophenyl) етан (CAS број 50-29-3), 1,1,1 - trichloro-2 (o-chlorophenyl) - 2 - (м-chlorophenyl) етан (CAS број 789-02-6); 1,1 dichloro - 2,2 бис (п-chlorophenyl) етилен (CAS број 72-55-9) и 1,1 dichloro - 2,2 бис (п-chlorophenyl) етан (CAS број 72-54-8). Максималната дозволена концентрација (МКД) не се утврдени, но се смета дека просечната годишна концентрација (PGK), исто така, штитат при појава на краткорочна висока загаденост, бидејќи истата е значително пониски од вредностите кои се резултат на акутна токсичност.
- За сите материи, освен за металите (кадмиум, олово, жива и никел), вредноста на СКВ се изразува како вкупната концентрација на нефилтриран примерок од вода. Во случај на метали, СКВ се однесува на концентрација во фаза на топење добиени со филтрирање на водата низ филтер со дијаметар на порите од 0,45 µm или друг соодветен третман.
- Ако примарната концентрација на металите е повеќе од СКВ или ако цврстината, рН вредноста или други показатели за квалитете на водата влијаат на биорасположивоста на металите, истата ќе се земе предвид кога ќе се споредуваат резултатите од мониторингот од СКВ.

(1) Законот е усогласен со Директивата 1907/2006/ЕЦ на Европскиот парламент и Советот за регистрација, пресметување, одобрување и ограничување на хемикалии (Celex бр.32006R1907)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**2778.**

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на РМ 26/10,129/10,106/11 и 111/11“), објавува

ПЛАН ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ЗА 2012 ГОДИНА

БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО ДРЖАВИ И КВОТИ СО НАЗНАКА КОЈ ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ			
ДРЖАВА	ВИД НА ПОЕДИНЕЧНИ ДОЗВОЛИ	КОЛИЧИНА	КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ
ХРВАТСКА	БИЛАТЕРАЛНИ	5000	
ХРВАТСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	критични
ХОЛАНДИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	2000	
НОРВЕШКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	100	критични
НОРВЕШКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	20	критични
БУГАРИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1000	критични
БЕЛГИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	1500	критични
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	500	критични
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 3	4300	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 4	1000	
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЗА ЕКО 3	300	критични
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЗА ЕКО 4	300	критични
ГЕРМАНИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 3	50	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ	200	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 2	700	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 3	800	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 5	100	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 3	5000	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 4	1000	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕКО 2	800	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕКО 3	500	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 4	500	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 5	500	
АЛБАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	критични
ЕСТОНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	100	
БЕЛОРУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1500	критични
БЕЛОРУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	критични
РУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2000	
РУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	50	критични
ФРАНЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 4	2500	
ФРАНЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗА ЕКО 4	100	критични
ФРАНЦИЈА	ВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 4	10	критични
ДАНСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	500	
ДАНСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	критични
СРБИЈА	ТРАНЗИТНИ	5000	
СРБИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	5000	
СРБИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	критични
МОЛДАВИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	300	
МОЛДАВИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ТУРЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ-ПРАЗЕН ВЛЕЗ	3100	критични

ТУРЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1150	критични
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	1400	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 3	2300	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 5	700	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРНИ ЗА МАКЕДОНСКИ ПРИКОЛКИ И ПОЛУПРИКОЛКИ	300	
ЛАТВИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	500	
ШПАНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	750	
БОСНА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	500	критични
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	3500	без плаќање такса
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЗА ЕКО 3	1000	без плаќање такса
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	без плаќање такса
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	со плаќање такса
СЛОВЕНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1000	критични
ПОЛСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2400	
ПОЛСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 1	600	
ИРАН	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	
ИРАН	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЛИТВАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	500	
ЛИТВАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЦРНА ГОРА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	критични
ВКУПНО		65.930	

Вкупно требувани годишни ЦЕМТ дозволи за 2012 година - 1188
Вкупно требувани месечни ЦЕМТ дозволи за 2012 година - 900

БРОЈ НА ГОДИШНИ ЦЕМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ			
	Е 4	Е 5	Вкупно
Со важност за Австрија	18	78	96
Со важност за Грција	6	83	89
Со важност за Италија	18	270	288
Со важност за Русија	40	580	620
Обични	6	89	95
Вкупно:	88	1100	1188

БРОЈ НА МЕСЕЧНИ ЦЕМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ		
	Е3	
Со важност за Грција/ Унгарија	12	
Со важност за Италија/ Унгарија	96	
Со важност за Русија/ Унгарија	240	
Со важност за Унгарија/ Обични	72	
Обични	480	
ВКУПНО	900	

Број 08-00987
 5 септември 2011 година
 Скопје

Министер за транспорт и врски
 на Република Македонија,
Миле Јанакиески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2779.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 12.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 41,166
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 42,454
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 41,320
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 41,035
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 33,665

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 80,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 81,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 68,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 57,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 41,247

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	79,50	79,00	78,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	81,00	80,50	80,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	67,50	67,00	66,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	56,50	56,00	55,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,961
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,944

б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,277
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00,01 часот на 13.9.2011 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1198/1
12 септември 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ

2780.

Врз основа на член 7 став 7 од Законот за пасишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/98, 101/00, 89/08, 105/09, 42/10 и 116/10), член 25 став 1 точка 10 од Статутот бр.02-81/3 од 26.9.2006 година, Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје на 14-тата седница, одржана на 29.8.2011 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО, КОРИСТЕЊЕТО И РАС- ПРЕДЕЛБАТА НА ПАСИШТАТА ВО НЕПОСРЕД- НА БЛИЗИНА НА СЕЛСКО НАСЕЛЕНО МЕСТО

ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се утврдуваат условите, начинот на управувањето, користењето и распределбата на пасиштата во непосредна близина на селско населено место во сопственост на Република Македонија, а со право на стопанисување на ЈП за стопанисување со пасишта-Скопје, (во натамошниот текст - ЈП за пасишта).

Член 2

Под пасишта во непосредна близина на селско населено место, согласно овој правилник подразбираат; катастарските парцели со култура пасишта во државна сопственост, кои што се наоѓаат во близина на населено место, а претежно се користат за изгон, напасување, покосување и одгледување на добиток.

Пасишта кои се наоѓаат во непосредна близина на селско населено место, ќе се издаваат на користење согласно Тарифникот донесен од Управен одбор на ЈП за пасишта, а врз основа на добиената согласност од Владата на Република Македонија.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ**Член 3**

Пасиште во близина на населено место во државна сопственост може да се дава на користење во постапка утврдено со овој правилник.

Член 4

При еднакви услови, предност на користење на пасиштата во непосредна близина на селско населено место, имаат граѓаните кои живеат во тие населени места.

Член 5

ЈП за пасишта при давањето на користење на пасиштата во непосредна близина на селско населено место, ќе го има во предвид капацитетот на пасиштата со кој располага предметната катастарска општина и добиточниот фонд со кој располага месното население, а кои имаат потреба од користење на пасишта во државна сопственост.

При давањето на користење на пасиштата, како норма потребна за напасување на добитокот ќе се користат 5 грла ситен добиток односно 1 грло крупен добиток на единица хектар.

При користење на пасиштата во непосредна близина на селско населено место нема да се утврдуваат граници на секој поединичен корисник, односно пасиштата ќе се користат од сите сточари од тоа селско населено место на основа склучен договор со ЈП за пасишта.

Член 6

Пасиштата од член 5 на од овој правилник, ЈП за пасишта ги дава на користење врз основа на поднесено барање до Подружница на ЈП за пасишта каде се наоѓа седиштето односно живеалиштето на барателот или престојувалиштето со потребна документација и тоа:

а) за физичките лица:

- фотокопија од лична карта;

- Потврда од Подружницата на ЈП за пасишта дека нема обврски по однос на неплатен долг по однос на користење на пасиште во државна сопственост и

- Потврда не постара од 1 месец за бројот на добитокот што го поседува издадена од овластена ветеринарна болница.

- Изјава за место на престојувалиште (само за лица кои не се на место на живеење во селското населено место во близина на пасиштето).

б) за правни лица:

- Доказ (акт) издаден од Централен регистар на Република Македонија за извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на правните лица не постар од 1 месец;

- Доказ (акт) издаден од Централен регистар на Република Македонија дека правното лице не е под стечај и ликвидација;

- Потврда од Подружницата на ЈП за пасишта дека нема обврски по однос на неплатен долг по однос на користење на пасиште во државна сопственост и

- Потврда не постара од 1 месец за бројот на добитокот што го поседува издадена од овластена ветеринарна болница (освен само за барањата наведени во член 7 од овој правилник).

Барањето од став 1 на овој член содржи податоци за подносителот на барањето, бројот и видот на грла добиток кои ги има во сопственост и населеното место околу кое се наоѓа пасиштето во државна сопственост за кое се поднесува барањето.

Член 7

Пасиштата односно пасишните парцели во близина на населено место ќе се даваат на користење на правни и физички лица согласно член 2 став 1 точка 3,4, 5 и 6 од Тарифникот на ЈП за пасишта ("Службен весник на Република Македонија" бр.134/07).

Барателот за користење на пасишна парцела освен документацијата наведена во член 5 од овој правилник доставува и геодетски елаборат за пасишната парцела предмет на барањето, и

Изјава за намената на користење на пасишната парцела и вид на добитокот што го поседува (овци, крави, пчелни семејства, ноеви, кокошки и друго).

Член 8

Директорот на ЈП за пасишта формира Комисија за разгледување на барањата од член 6 и 7 на овој правилник.

Комисијата се формира во состав од 3 (три) члена и нивни заменици од кои еден член и неговиот заменик се вработени лица во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисијата од став 2 на овој член секое пристигнато барање го разгледува најдоцна во рок од 15 дена.

Комисијата од став 2 на овој член по разгледување на барањето доставува до Директорот на ЈП за пасишта, предлог за склучување на договор со барателите кои ги исполнуваат условите од член 4 на овој правилник и кои ја доставиле документацијата согласно член 6 и 7 од овој правилник или предлог за обивање на барањето на барателите кои не ги исполнуваат условите од член 4 на овој правилник или кои не ја доставиле документацијата согласно член 6 и 7 на овој правилник или поднеле барање за пасиште кое не е во државна сопственост или не е во непосредна близина на селско населено место.

Предлогот за склучување на договор содржи податоци за барателот, бројот на добитокот што го поседува или катастарските податоци за пасишната парцела.

Член 9

Со барателите кои ги исполнуваат условите од член 3 од овој правилник и кои ја доставиле документацијата од член 5 на овој правилник, Директорот на ЈП за пасишта со корисникот склучува договор за користење на пасиштето во времетраење од 5 години и особено содржи:

- начин на користење на пасиштето;
- катастарската општина каде се наоѓа пасиштето;
- времетраење на користење на пасиштето;
- користење на инфраструктурни објекти;
- престанување на важење на договорот;
- раскинување на договорот;
- заштита на пасиштата и
- висина на надоместокот за користење на пасиштето согласно Тарифата на ЈП за пасишта.

Корисникот на пасиштето не може стекнато право на користење да го пренесе на друго лице.

Член 10

За пасишната парцела предмет на договор за користење, на корисникот му се предава на користење со записник, од страна на референтот на надлежната Подружница на ЈП за пасиште, со учество на геодетско стручно лице регистрирано како трговец поединец, овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи, кое врз основа на геодетски елаборат ќе изврши обележување на истото.

Трошоците за предавање на користење се на товар на корисникот.

Член 11

Договорот за користење на пасиште во непосредна близина на селско населено место, ЈП за пасиште може еднострано да го раскине во следните случаи:

- корисникот да плаќа надоместок согласно договорот,
- пасиштето дадено на користење не се користи согласно намената за кое е дадено,
- пасиштето се користи спротивно на договорот,
- пасиштето се користи спротивно на овој правилник.
- правото на користење на пасиштето се пренесува на друго лице.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 12**

Измени и дополнувања на овој правилник се вршат по предлог на Директорот на претпријатието на начин и постапка како што истиот правилник е донесен.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 14

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување на условите, начинот на управувањето, користењето и распределбата на пасиштата во близина на населено место бр.02-150/2 од 22.6.2010 година.

Управен одбор
ЈП за стопанисување со пасишта
Скопје
Претседател,
Иван Соколов, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



201123